



Упатство за кандидирање за изборите за Факултетското студентско собрание при Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје

Почитувани колеги, ова упатство е изработено за да биде водилка за сите правила и прописи коишто статутот на Факултетското студентско собрание при ФДТМЕ (ФСС - ФДТМЕ) и изборниот правилник ги имаат врамено, а се однесуваат на изборите и изборниот процес за Факултетското студентско собрание при Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје.

Правилникот е поделен на два дела, првиот којшто се однесува за процесот за кандидирање и гласање на кандидатите за членови на Факултетското студентско собрание, додека пак вториот дел се однесува на постапката за кандидирање и гласање за претседател на Факултетското студентско собрание.

ФСС - ФДТМЕ се надева дека овој правилник ќе биде од помош на сите заинтересирани студенти, коишто имаат желба да станат дел од ФСС - ФДТМЕ и да продолжат да ги застапуваат интересите и да се борат за правата и потребите на студентите на нашиот Факултет.

Дополнително, членовите на Факултетското студентско собрание во целост стојат на располагање во предизборниот период да одговорат на сите прашање коишто би ги имале а се поврзани со должностите, правата, обврските и надлежностите на членовите и на претседателот на ФСС, како и да одговорат и да ги разјаснат сите потенцијални нејасни работи коишто се поврзани со изборниот процес.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА



1 дел:

Правила и норми за кандидирање на студенти за **ЧЛЕНОВИ** на **ФСС - ФДТМЕ**:

Според член 17 од статутот на Факултетското студентско собрание изборите за членови и претседател на Факултетското студентско собрание (ФСС - понатаму) ги распишува деканот на Факултетот и притоа истите мора да се одржат најдоцна 30 дена откако ќе бидат распишани.

Според член 19 од статутот на Факултетското студентско собрание, на изборите за членови во ФСС - ФДТМЕ студентите може да се кандидираат на студентски собири. Кандидатите за членови на Факултетското студентско собрание ќе се доставуваат преку официјален мејл на изборната комисија

izbori-fss@fdtme.ukim.edu.mk

Според став 1 од член 5 од одлуката за распишување на избори за **ФСС - ФДТМЕ** кандидатурите можат да бидат доставени до изборната комисија на **10.02.2021 год. (среда) од 08:00 до 19:00 часот.**

Согласно статутот на ФСС на ФДТМЕ собирите ќе се одржат најдоцна 7 дена пред датумот предвиден за одржување на изборите. На студентските собири, секој студент може самиот да се пријави или да биде пријавен од страна на некој друг, притоа изборната комисија ќе ги повика присутните да се изјаснат дали ја поддржуваат кандидатурата на студентот. Во секоја година е потребно да се кандидираат по најмалку еден студент повеќе од предвидениот број на претставници за таа година со цел да може да се реализираат изборите.

Само студенти што се редовно запишани во зимски семестар во учебната 2020/21 година на Факултетот може да се кандидираат за членови на ФСС - ФДТМЕ.

Според членот 16 од стаутот на ФСС - ФДТМЕ предвидените места (по години) се следните:

- од прва година - 4 претставници,
- од втора година - 4 претставници
- од трета година - 4 претставници,
- од четврта година - 4 претставници

Мандатите на членовите на Факултетското студентско собрание се во време траење од една година.



Изборите во 2021/21 година поради кризата со Sars CoV - 2 вирусот ќе се одржат електронски преку платформа којашто непосредноста, безбедноста, тајноста и доверливоста на гласачкиот процес ќе ја гарантира. Дополнително упатство ќе биде изработено и доставено за техничките барања коишто студентот треба да ги исполни и изработи за да може да гласа. Во овој текст ние ќе се фокусираме да дадеме информативен осврт за тоа како еден студент може да се кандидира и да гласа на изборите на ФСС - ФДТМЕ.

Го охрабруваме секој студент да го искористи своето право на глас и да гласа на изборите за ФСС. На тој начин секој студент може да каже кој сака да биде нивниот претставник и во кого верува дека најдобро ќе ги застапува интересите на сите студенти. Учествувајќи во процесот на гласање секој студент може да направи силна промена во работата на телото што е задолжено да ги претставува интересите на студентите како и во рамки на факултетот и универзитетот.

Студентите на изборите гласаат за своите колеги од сите години. т.е. студентите на ФДТМЕ може да гласаат за студенти од прва до четврта година.

Примери за како содржината на тој мејл може да изгледа:

- ЗА САМОСТОЈНО ПРИЈАВУВУВАЊЕ

„ До изборната комисија за ФСС на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Јас ----- (име и презиме) -----, со број на индекс -----
(внесува број на индекс) -----, запишан на студиската програма -----
(внесува студиска програма) -----, со овој допис се пријавувам за кандидатурата за член на Факултетското студентско собрание на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Со почит

----- (Име и презиме на студентот) -----“

- ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА ДРУГ КАНДИДАТ

„ До изборната комисија за ФСС на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Јас ----- (име и презиме) -----, со број на индекс -----
(внесува број на индекс) -----, запишан на студиската програма -----
(внесува студиска програма) -----, со овој допис ја поддржувам кандидатурата на -----
----- (го внесува името на студентот чијашто кандидатура ја поддржува) со број на индекс -----, за член на Факултетското студентско собрание на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Со почит

----- (Име и презиме на студентот) -----“



2 дел:

Правила и норми за кандидирање на студенти за функцијата ПРЕТСЕДАТЕЛ на ФСС – ФДТМЕ.

Според член 28 од статутот на ФСС - ФДТМЕ изборот на претседател на ФСС - ФДТМЕ се врши во исто време кога се избираат и членовите на ФСС.

За претседател на ФСС - ФДТМЕ може да се кандидираат сите студенти коишто успешно го имаат завршено третиот семестар од своите студии т.е. сите студенти што ги имаат положено сите предмети заклучно со 3-ти семестар.

Согласно член 29 од статутот на ФСС - ФДТМЕ и членот 8 од одлуката за распишување на изборите за ФСС - ФДТМЕ секој студент што ќе одбере да се кандидира за претседател на ФСС - ФДТМЕ мора да достави поддршка од 20 студенти до изборната комисија на Факултетот, во електронска форма, коишто ја поддржуваат неговата кандидатура.

izbori-fss@fdtme.ukim.edu.mk

Според став 1 од член 5 од одлуката за распишување на избори за ФСС - ФДТМЕ кандидатурите мораат да бидат формално доставени до изборната комисија на 10.02.2021 год. (среда) од 08:00 до 19:00 часот.

Според истоимениот член 5 во услови на пандемија, кандидатурите за претседател како и потписите за поддршка на кандидатурите не мора да бидат доставувани физички до Архивата и до изборната комисија на Факултетот, тие може да бидат испратени на официјалната мејл адреса на Факултетската изборна комисија. Тоа значи дека наместо во физичка форма, писмото со коешто се кандидира еден студент за функцијата претседател на ФСС - ФДТМЕ може да биде испратено електронски до мејлот на изборната комисија на Факултетот, но притоа писмото мора да биде испратено или од факултетската мејл адреса на студентот или од мејл адресата којашто тој претходно ја пријавил во студентска служба при упис и заверка на семестар. Во однос на потписите за поддршка на кандидатурата за претседател, наместо да се собираат физички, студентот што се кандидира за претседател на ФСС - ФДТМЕ може да ги насочи студентите коишто би сакале да му дадат поддршка за неговата кандидатура да испратат мејл до официјалната мејл адреса на изборната комисија на Факултетот, од нивните мејл адреси (за коишто исто така важи претходно споменатото), а во коишто ќе биде вклучено името на студентот чијашто кандидатура се поддржува.



Пример за како содржината на тој мејл може да изгледа:

- ЗА САМОСТОЈНО ПРИЈАВУВУВАЊЕ

„ До изборната комисија за ФСС на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Јас ----- (име и презиме) -----, со број на индекс -----
(внесува број на индекс) -----, запишан на студиската програма -----
(внесува студиска програма) -----, со овој допис се пријавувам за кандидат за функцијата претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Со почит

----- (Име и презиме на студентот) -----“

- ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА ДРУГ КАНДИДАТ

„ До изборната комисија за ФСС на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Јас ----- (име и презиме) -----, со број на индекс -----
(внесува број на индекс) -----, запишан на студиската програма -----
(внесува студиска програма) -----, со овој допис ја поддржувам кандидатурата на -----
----- (го внесува името на студентот чијашто кандидатура ја поддржува) со број на индекс -----, за функцијата претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Со почит

----- (Име и презиме на студентот) -----“

НАПОМЕНА: Поддршка ќе се смета т.е. ќе бидат уважена само онаа која е од студенти што се редовно запишани во зимскиот семестар во учебната 2020/21 година на ФДТМЕ.

Официјална Е-mail адреса на Изборната комисија на ФДТМЕ:
izbori-fss@fdtme.ukim.edu.mk